



ШАХОВСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА CHESS FEDERATION OF MACEDONIA

Skopje 1000, sala KK Rabotnicki bb, Macedonia tel +389 2 3166 305 fax +389 2 3220 750 e-mail: chessmkd@mt.net.mk

ШАХОВСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Број 28-18/ април 01, 2019 година

ПРВЕНСТВА НА МАКЕДОНИЈА за млади за 2019 година (за девојчиња и момчиња до 08,10,12,14,16 и 18 години)

1. Првенствата на Македонија за млади до 08,10,12,14 и 16 ќе се одржат од 26 април-01 мај 2019 година, во хотел „Дрим“ во Струга, во организација на Шаховската федерација на Македонија и Шаховскиот сојуз на Град Скопје, како технички организатор.
2. Пријави за учество на Првенствата на Македонија за млади за 2019 година.
 - 2.1. Пријавите за учество (со презиме,име и дата на раѓање) треба да се испратат на е-маил kocovski.ivan@gmail.com најдоцна до 18 април 2019 година.
 - 2.2. Првенствата на Македонија до 10,12,14,16 и 18 години се пријавени во ФИДЕ за рејтингување. Натпреварувачите во овие категории (кои се без ФИДЕ код) со пријавувањето треба да достават и сопствена електронска адреса.
 - 2.3. Пријавените учесници за Првенствата на Македонија за млади мора да го потврдат своето учество со присуство во салата за игра на 26 април (петок) 2019 година најдоцна до 15:00 часот. Првото коло почнува во 16:00 часот.
3. Право на учество имаат девојчиња и момчиња, кои со годината на раѓање одговараат на својата група и помлади, државјани на Република Македонија. Како доказ за година на раѓање ќе послужи лична карта, ученичка книшка со слика за учебната 2018/2019 година или извод од книгата на родени.
4. Шахист или шахистка може да настапи само во една категорија.
5. Момчињата и девојчињата, според годината на раѓање, ќе играат одделни турнири ако има најмалку 4(четири) шахисти или шахистки во категорија.
6. Партиципацијата за учество е 500 денари.
7. Цени на услуги во хотел „Дрим“ :

Тип на соба	Полн пансион по лице од ноќ
Еднокреветна супериор соба	2380 денари
Двокреветна супериор соба	1700 денари
Трето/четврто лице во соба	1190 денари

Појадокот и вечерата се сервираани на принцип шведска маса, додека ручекот е сет мени.

Пансионот започнува на 25 април со вечера, а завршува со ручек на 01 мај 2019 година.

Во наведените цени е вклучено: појадок,ручек,вечера,користење на бежжичен интернет во целиот хотел,паркинг,осигурување и туристичка такса.

Индекс Дрим АД, сметка : 210040717190136

Депонент: НЛБ Банка АД-Скопје

ЕДБ: 4026977111424

8. Во зависност од бројот на учесници, Првенствата се играат по Швајцарски или по Бергеров систем. Организаторот, по потреба, го задржува правото да одржи и две кола во еден ден.
9. Првенствата се играат според Правилата за игра на ФИДЕ.
10. Темпо на игра е 90 минути по играч за цела партија, со додаток од 30 секунди за секој потег, почнувајќи од првиот.
11. Победнички трофеи, медали и дипломи ќе им бидат поделени на најуспешните.
12. Победниците по категории се стекнуваат со право да ја претставуваат Македонија на Европското и Светското првенство за млади во 2019 година.

Скопје,01.04.2019 година

Шаховска федерација на Македонија
Иван Кочовски, стручен секретар

